

# СВЕТИЕВА / SVETIEVA



АНЕТА СВЕТИЕВА  
ANETA SVETIEVA  
скулптури / sculptures

*Музеј на современата уметност, Скопје*  
*Museum of Contemporary Art, Skopje*

19. 1 — 19. 2 1989

*Galerija Roman Petrović-Sarajevo*  
*mart-april 1989*

Анета Светиева е еден од ретките скулптори што го почувствува миризот на земјата „кој ги разбуди одамна заспаните чувства и стана мој патоказ“ (А. Светиева, предговор, каталог, Белград, Галерија Дома омладине, 1984) Нејзиниот творечки израз не можеме единствено да го разбреме како антиципирање на духот на осумдесеттите во југословенските ликовни простори. По својот јазик (кој од самиот почеток е насочен кон оние духовни и формални карактеристики кои што и денес се присутни во скулптурите на Светиева), нејзиното творештво му припаѓа на универзалните простори и времиња. Својот скулпторски израз и својот индивидуален ликовен ракопис, Светиева го формира во Белград во периодот кога скулптурата во оваа средина доживува динамичен и разновиден развиток, ослободувајќи се од поранешните академски канони. Всушност, основната определеност на скулпторската мисла кон крајот на шеесеттите (Светиева дипломира 1968), се јавува како презасленост од „простирањето“ и движењето на слободната форма во простор, што е основна ориентација во периодот 1955—1965. Во овој период (крај на седмата деценија), скулптурата повторно се враќа кон предметот Во таа смисла, силно се развива чувство за маса, простор и материјал и во тој контекст превладува интересот за масата, насочен во две насоки (макаршто кај Светиева е еднаквовреден и интересот за материјалот): затворен и отворен волумен. Употребата на бели инкарнати (во подоцнежните дела и на колористички созвучија), зборува за еден комплексен однос кон ликовното проседе, каде што, покрај формите, се битни и чисто сликарски вредности. Белите акценти, предадени со ист симболичен кодекс релевантен и на врежаните линии-арабески и на тактилните траги од меко моделирање со прст, се јавуваат и на делата од академските денови, со што, покрај останатите елементи, ликовниот ракопис на Светиева, во голема мерка го одвојува од сензибилитетот на нејзината генерација и тогашната насоченост во овој медиум, без можни стилски определувања во конкретни насоки. Творечкиот сензибилитет на Анета Светиева, веќе во нејзините први авторски чекори, е насочен кон создавање на компактни, затворени целини, полни маси и кон нивните интимни дијалози што го дефинираат

просторот меѓу нив, а не реалниот просотр. Светиева прави еден извонреден спој меѓу двете спомнати насоки (за средината во која што работела), т. е. од (а) слободната форма, ги зема карактеристиките на симболично обележје што произлегува од внатрешната содржина, од нужноста што ја создава обликот, и во него пренесува некои неопипливи вредности што произлегуваат од комплицираните слоеви на психичкиот живот, и (б) скулптура на предмет, каде што симболичното значење е пренесено од поединечно на колективно. Скулптурата-предмет станува аперсонална, покренувајќи ја колективната енергија, станува со тоа блиска до поголем број луѓе како магиски објект во интуитивното откривање на вистината на животот. Тоа значи дека предметот е создан како симбол на колективната свест, како духовен медиум, со што е одредено и неговото асоцијативно значење. Гледано од овој аспект, делото на Светиева може да се толкува и како неохуманизам. Во нејзините дела од академските денови, е присутна внатрешна духовна енергија и сугестија на предмет (што го одреди карактерот на нејзината скулптура до денес), што иницира еден изграден однос кон вечноста. Тие „мистични реликвии“ во вид на анонимни, аперсонални, антропоморфни архетипови, предизвикуваат во нашата свест некои недефинирани таинствени чувства, ја покренуваат драматичната човечка содржина. Ова специфично сознание на авторот е оддалечено од каква и да е рационално-конвенционална структура, а произлезено е од внатрешната определеност на авторот кон некои универзални значења на одредени облици, како и од кондензираното знаење насочено кон истражување и проучување на етнолошката ризница воглавно на Балканот, со што го пречисти изразот и го ослободи од било какви шаблони и конвенционални канони. Веќе на самиот почеток, Светиева го има почувствуано материјалот и неговата вредност (глината ја одбира како најадекватен, непосреден, „искрен“, изворен и тактилен израз на своите чувства што останаа длабоко врежани врз епидермот на скулптурата), како и неговата активна улога во формирањето на пластичната визија како нов предлог за транспозицијата на масата. Овој момент ѝ овозможи истражувања во вистински материјал, со што го олесни сопствениот прогре-

сивен развиток и поставување на некои нови и актуелни проблеми. Бидејќи крајната цел на Светиева не е создавање на дефинитивен совршен облик, таа своите пластични, рустични и „хермафроритски“ облици, ги остава да егзистираат и да пулсираат во болката на убавината на нивната недовршеност и градост (како естетска категорија што се пренесува на општа духовна состојба). Ерозијата на минатите времиња и свеста за општата менливост, минливост, непостојаност и преобразба не само на материјата, туку и на некои естетски категории, создаде облик што пулсира во „археолошките идоли“, што гледано од денешна перспектива на егзистенцијални и идеолошки преиспитувања, се јавуваат како опомена и спомен на болка, како трагичен знак на чемер...

Ако пред петнаесеттина години Анета Светиева е „...на праг да одгатне некои од причините на нејзината тајна и темна поврзаност со судбината на сето она што лази низ стрмените на овој свет“. (Ж. Турински, Анета Светиева (каталог), Белград, Коларчев народни универзитет, 1970), денес, благодарејќи не на изменети, туку надополнети и надградени значења на она злокобно „сè тече, сè се менува“, Светиева успеа да создаде дела како утха и воедно поттик на човекот кој што ја загубил вербата во мокта на религијата и во снагата на науката, верувајќи единствено во чистотата на внатрешната возбудлива и драматична духовна човечка содржина.

Викторија Васев Димеска

Aneta Svetieva je jedan od retkih skulptora koji je osetio miris zemlje „koji je probudio moja odavno usnula osećanja i postala moj putokaz“. (A. Svetieva, predgovor (katalog), Beograd, Galerija Doma omladine, 1984). Njen stvaralački izraz ne možemo jednostavno da odredimo kao anticipiranje duha osamdesetih u jugoslovenskim likovnim prostorima. Po svom likovnom kazivanju i rukopisu (koji je od samog početka usmeren ka onim duhovnim i formalnim karakteristikama koje su i danas prisutne u skulpturi Svetieve), njen stvaralaštvo pripada univerzalnim prostorima i vremenima. Svoj skulptorski izraz i svoj individualni likovni govor, Svetieva formira u Beogradu u periodu kada skulptura u ovoj sredini doživljava dinamičan i raznovidian razvoj, oslobodajući se ranijih akademskih i drugih stega i kanona. U suštini, reč je o osnovnoj opredeljenosti skulptorske misli krajem šezdesetih (Svetieva diplomira 1968), koja se javlja kao reakcija na prezasićenost od „prostiranja“ i kretanja slobodne forme u prostoru, što je i osnovna orientacija u periodu 1955—1965. U ovom intervalu (kraj sedme decenije), skulptura se nanovo vraća predmetu. U tom smislu, snažno se razvija osećanje za masu, prostor i materijal, u kom kontekstu preovlađuje interes za masu, usmeren u dva pravca: zatvoren i otvoren volumen, (mada je kod Svetieve jednakovredan i interes za materijal). U ovom kontekstu, nebi se moglo govoriti o uzajamnoj uslovjenosti materijala i oblika-forme, budući da se radi o svesnom i osmišljenom prethodnom odabirajući materijala i oblika koji se u daljem procesu „radjanja“ skulpture samo uzajamno dopunjaju i nadgradjuju. Jedan od karakterističnih i specifičnih elemenata njene skulpture je i upotreba belih inkarnata (u kasnijim delima i kolorističkim sazvučja), što inicira jedan kompleksan odnos prema likovnom prosedu, gde su poređ oblika, bitne i čisto slikarske vrednosti. Beli akcenti, predati sa istim simboličnim kodeksom relevantim i urezanim linijama-arabeskaru i taktilnim tragovima mekog modelovanja prstima, javljaju se i na delima iz akademskih dana, čime se, poređ ostalih elemenata, likovni rukopis Svetieve umnogome odvaja od senzibiliteta njene generacije i tadašnjih stilskih usmerenosti u okvirima ovog

medijuma, što isključuje bilo kakvo „etiketiranje“ i svrstavanje njene skulpture u određeni pravac. Stvaralački senzibilitet Anete Svetieve je, već u njenim prvim autorskim koracima, usmeren ka stvaranju kompaktnih, zatvorenih celina, punih masa i volumena i ka njihovim intimnim dijalozima koji definišu njihov sopstveni medjuprostor, no ne i realni ambijent. U okvirima likovnih dogadjanja sredine u kojoj se formira, Svetieva čini jedan izvanredan spoj između dva spomenuta usmerenja, odnosno: (a) iz slobodne forme „izvlači“ karakteristike simboličnog obeležja koje proizilaze iz unutarnjeg sadržaja, iz nužnosti koja stvara oblik i u njega prenosi neke neopipljive vrednosti iz komplikovanih slojeva psihičkog života, i (b) skulpture predmeta, gde je simbolično značenje preneseno sa pojedinačnog na kolektivno. Skulptura-predmet postaje apersonalna „a pokrećući kolektivnu energiju postaje bliža većem broju ljudi“ kao „magički objekat u intuitivnom otkrivanju životne istine“. To bi značilo da je predmet sazdan kao simbol kolektivne svesti, kao duhovni medijum, čime je određeno i njegovo specifično značenje. Gledano iz ovog aspekta, delo Svetieve može da se shvati i razume kao neohumanizam. Već je u njenim ranijim radovima prisutna unutrašnja duhovna energija i sugestija predmeta (što je odredilo karakter njene skulpture do danas), čime se incira čvrsto izgradjen odnos i stav prema večnosti. Te „mistične relikvije“ u vidu anonimnih, apersonalnih i antropomorfnih arhetipova, izazivaju u našoj svesti neka nedefinisana tajanstvena osećanja, pokreću dramatičan ljudski sadržaj... Ovo specifično saznanje autora, udaljeno je od bilo kakve racionalističko-konvencionalne ili formalističke strukture, a proizišlo, uglavnom, iz unutrašnje opredeljenosti autora ka nekim univerzalnim značenjima određenih oblika i simbola, kao i iz kondenzovanog, koncentrisanog znanja usmerenog ka istraživanju i proučavanju etnoloških riznica (pre svega Balkana), čime je oslobođila i prečistila izraz od bilo kakvih primesa šablonskih i konvencionalnih kanona, otvorivši put ka onim i onakvim oblicima koji suptilnim, jednostavnim i ujedno snažnim, sugestivnim unutrašnjim i spoljašnjim sadržajem spajaju i sadrže nit večnosti, komponentu koja podrazumeva univerzum.

Svetieva je veoma rano osetila materijal i njegove vrednosti (glinu odabira kao najadekvatniji, neposredan i iskren, izvoran takilni izraz svojih osećanja koja su ostavila duboko urezane tragove na epidermi skulpture), kao i njegovu aktivnu ulogu u formirajući plastične vizije kao novog predloga za transpoziciju mase. Ovaj momenat joj je omogućio istraživanja i rad u pravom materijalu što je uslovilo i lakši lični progresivan razvoj i postavljanje nekih novih i aktuelnih plastičnih problema.

Budući da krajnji cilj Svetieve nije stvaranje definitivno savršenog oblika, ona svoje plastične, rustične i „hermafrodiske“ oblike ostavlja da egzistiraju i pulsiraju u bolu lepote njihove nedovršenosti i ružnoće (kao estetske kategorije koje se prenose na opšte duhovno stanje). Erozija minulih vremena i svest o opštoj promenljivosti, prolaznosti, nepostojanosti i preobražaju, ne samo materije, već i nekih estetskih kategorija, stvorila je oblik koji pulsira u „arheološkim idolima“, koji se, posmatrano iz današnje perspektive egzistencijalnih i ideoleskih preispitivanja, javljaju kao opomena i sećanje na bol, kao tragičan znak gorčine i patnje...

Ako je pre petnaestak godina Aneta Svetieva bila na „... pragu da odgonetne neke od razloga njene tajne i mračne povezanosti sa sudbinom svega onoga što gmiže niz strmen ovoga sveta“. (Ž. Turinski, Aneta Svetieva (katalog), Beograd, Kolarčev narodni univerzitet, 1970), danas, zahvaljujući ne izmenjenim, već nadopunjениm i nadgradjenim značenjem onog kobnog „sve teče, sve se menja“, Svetieva je uspela da stvari dela kao utehu i ujedno podsticaj čoveka koji je izgubio veru u moć religije i u snagu nauke, verujući jedino u čistotu unutrašnjeg uzbudljivog i dramatičnog ljudskog sadržaja.

Viktorija Vasev Dimeska

Aneta Svetieva is one of the rare sculptors who have felt the smell of earth "which aroused the long-sleeping feelings and became my road sign" (A. Svetieva, Preface, Catalogue, Belgrade, Gallery of the Club of the Young, 1984). Her creative expression could not simply be understood as anticipation of the spirit of the 80s in Yugoslav artistic circles. According to its manuscript — which has followed from the very beginning the spiritual and formal characteristics still present in Svetieva's sculptures — her creative work has universal dimensions.

Svetieva formed her sculptural expression and personal visual manuscript in Belgrade at the time when sculpture experienced a fast and comprehensive development in this environment, freeing itself from former academic canons. Her basic determination in sculpture in the late 60s (Svetieva graduated in 1968), appeared as tiredness of "extension" and movement of free form in space, which was the basic trend from 1955 to 1965. At the end of the 7th decade sculpture returned to the object. Hence, there is a strong development of the feeling of mass, space and material. The interest in the mass is prevalent, taking the following two directions — closed and open volume (although Svetieva is equally interested in the material). The use of white incarnaçine — and colouristic harmonies in the recent works — reveals a complex attitude to the artistic method, where, apart from form, pure painter's values are also essential. The white accents, rendered with equal symbolic codex relevant to both the engraved arabesque lines and tactile traces from soft finger-moulding, also appear in the works from the academic days; thus, apart from the other elements, Svetieva's artistic manuscript greatly diverges from the sensibility of her generation and contemporary trends in the medium, without stylistic determinations in concrete directions. Even in her first steps as an artist, Svetieva's sensibility is turned towards creating compact and closed wholes — full masses — and towards their intimate dialogues which define the space among them, and not the real space. She creates a unique union between the two aforesaid directions (for the environment in which she works); (a) she takes from the free form the characteristics of the symbol emerging as a result of internal

content — from the necessity created by form — and transfers certain intangible values into the form coming from the complicated layers of psychological life, and (b) sculpture of object, where the symbolic significance is transferred from the individual to the collective plane. The sculpture-object becomes nonpersonal, inspiring collective energy, becomes close to a larger number of people as a magical object in the intuitive revelation of the truth of life. This means that the object is created as a symbol of collective consciousness, as a spiritual medium, which also determines its associative significance. Taken from this aspect, the work of Svetieva could also be interpreted as neohumanism. In her works from the academic years there is internal spiritual energy and a suggestion of an object (which has determined the character of her sculptures up to the present day), initiating a built relationship to eternity. These "mystical relics" in the form of anonymous, nonpersonal and anthropomorphic archetypes create in our consciousness certain undefined mystical feelings and move the dramatic human content. This personal view of the artist is far from having any rational or conventional structures and comes from her internal insights of some universal meanings of certain forms, as well as from condensed knowledge directed towards research and study of the ethnological treasury of the Balkans, thus purifying her expression and liberating it from any clichés and conventional standards. From the very beginning, Svetieva felt the material and its value — she chose clay as the most adequate, immediate, "honest", original and tangible expression of her feelings which remained deeply impressed on the sculpture's surface. She also felt its active role in the formation of the plastic vision as a new proposal for transposition of the mass. This moment enabled her to study true materials, making it easier for her to develop and set certain new and up-to-date problems. Since Svetieva's main purpose is not to create a definite, perfect form, she leaves her plastic, rustic and "hermaphroditic" forms to exist and pulsate in the pain of beauty and in their incompleteness and ugliness (as an aesthetic category which is transferred to a general spiritual state). The erosion of the past times

and the awareness of the transience, change, instability and transformation not only of matter, but also of some aesthetic categories, created forms pulsating in "archaeological idols", which seen from the present-day perspective of existential and ideological reassessment, appear as a memento and memory of pain, as a tragical sign of grief...

If some fifteen years ago Aneta Svetieva was "... on the verge of revealing some of the reasons for her secret and obscure link with the fate of all that creeps down the steeps of this world" (Ž. Turinski, Aneta Svetieva (catalogue), Belgrade, Kolarčev People's University, 1970), today, thanks not to changed but to more profound meanings in the ominous adage "all things are flowing", Svetieva manages to create works as a consolation and instigation of the human being who has lost faith in the power of religion and authority of science, believing only in the purity of internal exciting and dramatic spiritual human content.

Viktorija Vasev Dimeska



18. Капачка со нацртана рака, 1987  
*Kipačica sa nacrtanom rukom*



7. Прва наречница со змија, 1983  
*Prva sudjaja sa zmijom*



З. Глава, 1983  
*Glava*



19. Голема исправена капачка, 1987  
*Velika ispravljena kipačica*

20. Голема Гулабица, 1987  
Velika Golubica, 1987






5. Катарчка — Гулабица II, 1983  
Katarčka — Gulubica II



I.J. Čjenček III, 1986  
Občležje III



4. Капачка I, 1983  
*Kupračica I*



14. „Високиот град“ (детал), 1986  
„Visoki grad“ (detalj)

## АНЕТА СВЕТИЕВА

Родена во Битола 1944 година. Дипломирала на Академијата за ликовни уметности во Белград (1968). Постдипломски студии завршила на истата академија во класата на професорот Јован Кратохвил (1970). Од 1970 до 1974 член е на УЛУС (Удружење ликовних уметници Србије), а од 1975 член е на ДЛУМ (Друштво на ликовните уметници на Македонија) Докторирала на Филозофскиот факултет во Белград на катедрата за етнологија 1988. Работи како научен соработник во Институт за фолклор во Скопје. Адреса: Бул. Јане Сандански бр. 5/1-15, 91000 Скопје, тел. 426-508/091

### Самостојни изложби:

- 1970 — Белград, Галерија КНУ, 2-15. VI  
1973 — Скопје, Галерија на Домот на младите „25 Мај“, 16. IX  
1984 — Белград, Галерија Дома омладине, 23. X — 10. XI  
1986 — Љубљана, Bežigrajska galerija, 10. IX — 3. X  
1987 — Охрид, Охридско културно листо, Дом на култура „Тригор Прличев“ 12-26. VII  
1988 — Вараждин, Галерија Себастијан, 15. VI — 18. VII  
— Белград, Галерија Себастијан, 8. IX — 3. X

### Награди:

- 1966 — Белград, Априлска награда за скулптура на АЛУ, Белград  
1968 — Белград, Награда од фондот „Илија Коларевић“ (АПУ)  
1969 — Белград, Наградата од фондот „Сретеј Стојановић“ (АЛУ)  
1970 — Белград, Награда за скулптура на пролетната изложба на УЛУС  
1984 — Скопје, Откупна награда на Уметничката галерија. Скопје, на изложбата „Ситна пластика“. — Скопје, Награда „Нерешки Мајстори“ за скулптура на XXXIX изложба на ДЛУМ.

### Групни изложби:

- 1969 — Естград, Октобарски салон  
1970 — Естград, УЛУС — членови примени 1970, Уметнички павиљон Мали Калемегдан.  
— Белград, Генерација 1969—1970; 1970—1971, Галерија УЛУС, 27. X — 7. XII  
— Нови Сад, Група „JUNIJ“  
— Белград, Уметнички павиљон Мали Калемегдан, УЛУС — Човек и машта.  
1972 — Скопје, Современи македонски уметници — млада генерација II, Музеј на современата уметност, 27. IV — 29. V  
1973 — 1974 — Белград, Изложба на дела од постојаниот фонд за унапредување на творештвото на млади уметници на ликовни и применети уметности, Галерија Дома ЈНА  
— Нови Сад, 12 современи македонски уметници, Галерија Радничког универзитета „Р. Ђирпанов“, 7 — 27. VI  
1975 — Љубљана, Денови на културата на младите од Македонија во СР Словенија  
— Костањевца на Крка, Македонски уметници, Latitov likovni salon  
1977 — Скопје, Дела од конкурсот на тема „Македонско поднебје“, Музеј на современата уметност, 2—9. VI  
1978 — Скопје, „ДЛУМ '78“, Музеј на современата уметност, 1—25. X.  
— Словењ Градец, Изложба на жени сликари, 8. III

- 1980 — Скопје, Аквазиции (сткупени ликовни дела од Комисијата за откуп при РЗК за култура 1977—1979) Музеј на съвременната уметност, 7. III — 10. IV  
— Аранѓеловац, Рецепти остварувања на учесниците на Симпозиум за скулптура „Бели Венчац“ во Аранѓеловац (1986 — 1980) Изложбени павиљон „Књаз Милош“  
— Скопје, Ситна пластика, Салон на ДЛУМ, 13. X — 3. XI.  
1981 — Белград, Мермер и звуци (изложбата е пренесена од Аранѓеловац), Уметнички павиљон „Мали Калемегдан“.  
1982 — Скопје, „ДЛУМ '82“, Уметничка галерија, 25. XI — 25. XII.  
— Цетиње, Ликовни салон „13 новембар“, Плави дворец, XI  
— Скопје, Ситна пластика, Уметничка галерија, 24. XII  
1983 — Скопје, Ситна пластика, Уметничка галерија, 13 — 24. X.  
— Скопје, „ДЛУМ '83“, Уметничка галерија, 25. XI — 25. XII.  
1984 — Скопје, 40 години македонско ликовно творештво 1944 — 1984, Музеј на современата уметност, 31. VII — 15. X.  
— Скопје, Ситна пластика, Уметничка галерија, 7 — 21. XI.  
1985 — Скопје, Современа македонска ликовна уметност од колекцијата на МСУ, Скопје, Музеј на современата уметност, IV — XII  
— Скопје, Ситна пластика, Уметничка галерија, 7 — 21. XI  
— Скопје, 40 години ДЛУМ, Уметничка галерија, 27 — XI — 21. XII.  
— Загреб, Шест македонски ликовни уметници (Од чудотворноста на ливадата до радоста на живењето), Galerija suvremene umjetnosti, 27. XI — 15. XII  
1986 — Скопје, Шест македонски ликовни уметници (Од чудотворноста на ливадата до радоста на живењето), Музеј на современата уметност, 22. I—4. II  
— Сарајево, Уметност-критика во средината на осумдесетите, Collegium Artisticum, 7. II.  
— Скопје, 80-тите години во македонската ликовна уметност, Музеј на Македонија, 18. IV.  
— Скопје, Интернационална струмичка ликовна колонија (Изложбата е пренесена од Струмица), Уметничка галерија, VI — VII  
— Скопје, Еротизмот во современата македонска ликовна уметност, Центар за култура и информации, 24. IX.  
— Белград, Шест македонски ликовни уметници (Од чудотворноста на ливадата до радоста на живењето), Салон Музеја савремене уметности, 30. X — 24. XI  
— Скопје, „ДЛУМ '86“, Уметничка галерија, 27. XI — XII  
1986 — 1987 — Грац, Виена, Клагенфурт, Салzburg, Прага Дубровник, Млада југословенска уметност (Jugoslawien — „Steiricher herbst '86“ Künstlerhaus und Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Грац, 20. IX — 12. X 1986; Hochschule

*für Angewandte Kunst*, Виена, 20. X — 20. XI 1986,  
*Künstlerhaus Klagenfurt*, Клагенфурт, 5. — 23 XII  
1986; *Kunstverein*, Салзбург, I 1987; *Národní galerie v Praze*, Прага, 1987; *Umjetnička galerija*, Дубровник, 7. V 1987

- 1987 — Скопје, Аквизиции VI, 1986, 6—23. III  
— Кавадарци, Шест македонски ликовни уметници (Од Чудотворноста на ливадата до ратдоста на живењето) Музеј-Галерија, 30. IV — 15. V.  
— Мурска Собота, Биенале на мала пластика, Мурска Собота, 17. VI  
— Панчево, PIJS (Панчевска изложба на југословенската скулптура), *Galerija centra za kulturu „Olga Petrov“*,
- 1987 — Скопје, Ситна пластика, Салон на ДЛУМ, 10 — 24. XI  
— Скопје, ДЛУМ XLII, Уметничка галерија, 26. XI — XII.  
— Пожаревац, 3. биенале во светлоста на Милена, „Енigma портрета“, Галерија Милена Павловиќ Барили  
— Истамбул, I меѓународна изложба на модерна уметност во Истамбул, (I Ulzuslararası İstanbul Çağdaş Sanat Sergileri), Askeri Müze 'de Düzenlenen, 25. IX — 15.  
— Будимпешта, VIII интернационална изложба на ситна пластика, Mücsarnok / Palace of Exhibition, 3. IX — 18. X
- 1987 — 88 — Бања Лука, XIII есенски салон, „Samotnjaci“, *Umjetnička galerija*
- 1988 — Белград, Шесто белградско триенале на југословенската ликовна уметност, Белградски сајам — хала III, 6. VI — 15. VIII.

## ANETA SVETIEVA

Rodjen u Bitolju 1944 godine. Diplomirala na Akademiji za likovne umetnosti u Beogradu (1968). Postdiplomske studije završila na istoj Akademiji u klasi profesora Jovana Kratochvila (1970). Od 1970—1974. član je ULUS-a, a od 1975 član DLUM-a (Društvo likovnih umetnika Makedonije). Doktorirala na Filozofskom fakultetu Beogradu — katedra za ethnologiju, 1983.

Radi kao naučni saradnik u Institutu za folklor u Skopju. Adresa: Bulevar Jane Sandanski, Br. 5/I-15, 91 000 Skopje, tel. 426-508/091

### Samostalne izložbe

- 1970 — Beograd, Galerija KNU, 2—15. VI  
1973 — Skopje, Galerija Doma mladih „25 maj“, 16. IX  
1974 — Beograd, Galerija Doma ombladine, 23. X — 10 XI  
1986 — Ljubljana, Bežigrajska galerija, 10. IX — 3. X  
1987 — Ohrid, Ohridsko kulturno letos, Dom kulture „Grigor Prličev“, 12—26. VII  
1988 — Varaždin, Beograd, Galerija „Sebastijan“, 15. VI — 18. VII; 8. IX — 3. X

### Nagrade

- 1966 — Beograd, Aprilska nagrada za skulpturu, Fakultet likovnih umetnosti  
1968 — Beograd, Nagrada iz fonda „Ilija Kolarević“, Fakultet likovnih umetnosti  
1969 — Beograd, Nagrada iz fonda „Sreten Stojanović“, Fakultet likovnih umetnosti  
1970 — Beograd, Nagrada za skulpturu na prolećnoj izložbi ULUS-a

### Značajnije grupne izložbe

- 1972 — Skopje, Savremeni makedonski umetnici — mlada generacija II, Muzej na sovremenata umetnost  
1973/74 — Novi Sad, 12 savremenih makedonskih likovnih umetnika, Galerija Radničkog univerziteta „R. Čirpanov“

Od 1980 učestvuje na izložbi „Sitna plastika“ koja se tradicionalno održava svake godine u Umetničkoj galeriji u Skopju

- 1984 — Skopje, 40 godina makedonskog likovnog stvaralaštva 1944—1984, Muzej na sovremenata umetnost  
1985 — Zagreb, Šest makedonskih likovnih umjetnika, Galerija suvremene umjetnosti  
1986 — Skopje, Erotika u savremenoj makedonskoj likovnoj umetnosti, Centar za kulturu i informacije  
— Sarajevo, Umetnost-kritika u sred osamdesetih, Collegium Artisticum  
— Skopje, 80-te godine u makedonskoj likovnoj umetnosti, Muzej Makedonije  
1986/87 — Grac, Beč, Klagenfurt, Salzburg, Prag, Dubrovnik, Mlada jugoslovenska umetnost (Junge Kunst aus Jugoslawien)  
1987 — Požarevac, 3. bienale u svetlosti Milene, „Enigma portreta“, Galerija Milene Pavlović-Barili  
— Istanbul, I medjunarodna izložba moderne umetnosti u Istanbulu, Askeri Müze de Düzenlenen  
— Budimpešta, VII internacionalna izložba sitne plastike, Mücsarnok Palace of Exhibition  
1987/88 — Banja Luka, XIII jesenji salon „Samotnjaci“ Umjetnička galerija  
1988 — Beograd, Šesto beogradsko trijenale jugoslovenske likovne umetnosti, Beogradski sajam, hala III

## ANETA SVETIEVA

Born in Bitola 1944. Graduated from the Academy Of Fine Arts in Belgrade in 1968. Finished M.A. degree at the same Academy in 1970 in the class of Prof. Jovan Kratochvil. Member of ULUS (the Society of Serbian Artists) from 1970 till 1974, and member of DLUM (the Society of Macedonian Artists) from 1975. She works as an associate at the Folklor Institute in Skopje.

Address: Jane Sandanski 5-I/15, 91 000 Skopje, tel. 425-508/091

### One-man exhibitions

1970 — Belgrade; 1973 — Skopje; 1984 — Belgrade; 1986 — Ljubljana; 1987 — Ohrid; 1988 — Varaždin, Belgrade Group exhibitions

From 1969 participated in exhibitions of sculpture in the country and abroad, in annually exhibitions of DLUM as well as in the shows of sculpture in Belgrade, Skopje, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, Slovenj Gradec, Murska Sobota, Dubrovnik, Graz, Vienna, Salzburg, Klagenfurt, Prague, Budapest, Istanbul.

### Prizes

She is the winner of numerous prizes and recognitions, among which: 1966 — Belgrade, April Prize for sculpture; 1970 — Belgrade, Prize for sculpture on the Spring Exhibition of ULUS (the Society of Serbian Artists); 1984 — Skopje, Prize for sculpture on the exhibition „Small Sculpture“; Skopje, Prize „Nereški majstori“ for sculpture.

КАТАЛОГ  
CATALOGUE

ОД ЦИКЛУСОТ „РЕКА I“, „РЕКА II“  
FROM THE CYCLE „RIVER I“, „RIVER II“

1. МАЛО ОБЕЛЕЖЈЕ I, 1982  
MALO OBELEŽJE I / SMALL SYMBOL  
теракота, 35 x 25 x 28
2. АНТРОПОМОРФНО ОБЕЛЕЖЈЕ II, 1982  
ANTROPOMORFNO OBELEŽJE II / ANTROPOHOMORPHIC SYMBOL II  
теракота, 59 x 40 x 26
3. ГЛАВА, 1983  
GLAVA / HEAD  
теракота, енгоба, 15 x 15 x 25
4. КАПАЧКА I, 1983  
KUPAČICA I / WOMAN BATHER I  
теракота, 35 x 47 x 30
5. КАПАЧКА — ГУЛАБИЦА II, 1983  
KUPAČICA — GOLUBIĆA II / WOMAN BATHER — HEN PIGEON II  
теракота, 27 x 63 x 50
6. ГОЛЕМА ЛЕЖАЧКА КАПАЧКА III, 1983  
VELIKA LEŽEĆA KUPAČIĆA III / BIG LAYING WOMAN BATHER III  
теракота, 56 x 56 x 140
7. ПРВА НАРЕЧНИЦА СО ЗМИЈА, 1983  
PRVA SUĐAJA SA ZMIJOM / FIRST PARCE WITH SNAKE  
теракота, енгоба, 36 x 70 x 36
8. ВТОРА НАРЕЧНИЦА, т. н. „СФИНГА“, 1984  
DRUGA SUĐAJA „SFINGA“ / SECOND PARCE „SPHINX“  
теракота, боја, 70 x 35 x 45
9. КАПАЧКА СО ПОДИГНТИ РАЦЕ, 1984  
KUPAČICA SA PODIGNUTIM RUKAMA / WOMAN BATHER WITH HANDS UP  
теракота, енгоба, 64 x 35 x 35
10. ТРЕТА НАРЕЧНИЦА т. н. ГУЛАБИЦА, 1984  
TREĆA SUĐAJA — GOLUBICA / THIRD PARCE — HEN PIGEON  
теракота, енгоба, 75 x 35 x 50
11. ОЧЕКУВАЊЕ I, 1985  
OČEKIVANJE I / EXPECTATION I
12. ОЧЕКУВАЊЕ II, 1985  
OČEKIVANJE II / EXPECTATION II  
теракота, акрилик, 41 x 50 x 16
13. ОБЕЛЕЖЈЕ III, 1986  
OBELEŽJE III / SYMBOL III  
теракота, енгоба, 65 x 78 x 42
14. „ВИСОКИОТ ГРАД“ 30 скулптори од ситна пластика,  
1986  
„VISOKI GRAD / HIGH CITY  
теракота, енгоба, дрво, песок, цевки за скела
15. БЕЛА КАПАЧКА, 1987  
BELA KUPAČICA / WHITE WOMAN BATHER  
теракота, енгоба, 50 x 46 x 30
16. БЕЛА ГУЛАБИЦА, 1987  
BELA GOLUBICA / WHITE HEN-PIGEON  
теракота, енгоба, 25 x 40 x 45
17. ГОЛЕМО ИСПРАВЕНО ОБЕЛЕЖЈЕ, 1987  
VELIKO ISPRAVLJENO OBELEŽJE / BIG STANDING UP SYMBOL  
теракота, акрилик, 170 x 45 x 30
18. КАПАЧКА СО НАЦРТАНА РАКА, 1987  
KUPAČICA SA NACRTANOM RUKOM / WOMAN BATHER WITH DROWEN HAND  
теракота, енгоба, 39 x 50 x 45
19. ГОЛЕМА ИСПРАВЕНА КАПАЧКА, 1978  
VELIKA ISPRAVLJENA KUPAČICA / BIG STANDING UP WOMAN BATHER  
теракота, енгоба, 88 x 62 x 30
20. ГОЛЕМА ГУЛАБИЦА, 1987  
VELIKA GOLUBICA / BIG HEN PIGEON  
теракота, енгоба, 36 x 46 x 105
21. СИНА КАПАЧКА, 1987  
PLAVA KUPAČICA / BLUE WOMAN BATHER  
арматура, картон, 197 x 75 x 43
22. ЦРВЕНА КАПАЧКА, 1987  
CRVENA KUPAČICA / RED WOMAN BATHER  
арматура, картон, 75 x 70 x 205
23. БЕЛО ОБЕЛЕЖЈЕ, 1987  
BELO OBELEŽJE / WHITE SYMBOL  
арматура, картон, 85 x 65 x 30
24. БЕЛО ОБЕЛЕЖЈЕ, 1987  
BELO OBELEŽJE / WHITE SYMBOL  
арматура, картон, 100 x 65 x 30

1970

ТУРИНСКИ, Живојин  
(ПРЕДГОВОР. Во) Анета Светиева.  
Скулптуре. (Каталог) Београд,  
Коларчев народни универзитет, 1970  
ЊЕНА ПРВА ИЗЛОЖБА  
Политика, Београд, 3. VI 1970  
В(АСИЋ), П(авле)  
ДВЕ МЛАДЕ ВАЈАРКЕ  
Политика, Београд, 13. VI 1970

1973

М(АЗОВА), Л(илјана)  
ЧОВЕКОВАТА ФИГУРА ВО ОТКРИ-  
ВАЊЕТО НА НОВИТЕ ОБЕЛЕЖЈА.  
Разговор на изложба  
Ноза Македонија, Скопје, 20. IX 1973  
ГЕОРГИЕВСКИ, Владимир  
ПОДАТОК И ОБЛИК. По повод из-  
ложбата на скулптурата на Светиева  
Анета во Домот на младите „25 Мај“  
Млад Борец, Скопје, 22 IX 1973

1974

К. Ч.  
АНЕТА СВЕТИЕВА. Еден творец едно  
дело  
Нова Македонија, Скопје, 23. II 1974  
1982  
РАДОВАНОВИЋ, Хрвоје  
ВЕЋ СЕ УВЕЛИКО РАДИ. Симпозијум  
скулптуре  
Комуна, Кикинда, 12. VIII 1982

1983

КЛЕТНИКОВ, Ефтим,  
ПРЕД ЗАГАТКАТА И СМИСЛАТА НА  
ТВОРЕШТВОТО. Анета Светиева  
Просветена жена, Скопје, IX 1983

1984

(SVETIEVA, Aneta)  
(ПРЕДГОВОР. Во) Aneta Svetieva.  
Skulpture. (Каталог) izd. Beograd,  
Galerija Doma omladine, 1984  
КУСОВАЦ, Никола  
ИЗВОРНА ИСКУСТВА. Поводом из-  
ложби Анете Светиеве и Албина Бру-  
новског  
Политика експрес, Београд, 5. XI 1984  
VELIČKOVSKI Vladimir  
FOLKLORNO ARHAIČNE SKULP-  
TURE. Izložba Anete Svetieva u Ga-  
leriji omladine u Beogradu  
Oko, Zagreb, 8—22. XI 1984  
П(АВКОВИЋ), З(денка)

ЧОВЕКОВОТО УСТРОЈСТВО ИЗРАЗЕ-  
НО ПРЕКУ ТЕРАКОТА. На годишната  
изложба на ДЛУМ, Отворена во Умет-  
ничката галерија во Скопје, најградата  
„Нерешки мајстори“ за скулптура, што  
ја доделува Друштвото, ја доби Анета  
Светиева  
Нова Македонија, Скопје, 14. XII 1984

1985

ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимири  
ФОЛКЛОРНО-АРХАИЧНИ СКУЛПТУ-  
РИ. Кон творештвото на Анета Све-  
тиева  
Македонија, Скопје, I 1985, бр. 381,  
стр. 32  
ТОТ-НАУМОВА, Љерка  
КОГА ГЛИНАТА ОЖИВУВА...  
Просветена жена, Скопје, IV 1985  
ABADŽIEVA DIMITROVA, Sonja  
(ПРЕДГОВОР Во) Šest makedonskih  
umjetnika. Od čudotvornosti livade do  
radošti življenja (Каталог) izd. Zagreb,  
Galerija grada Zagreba, 1985

1986

АБАЦИЕВА ДИМИТРОВА, Соња  
(ПРЕДГОВОР. Во) Шест македонски  
ликовни уметници. „Од чудотвorno-  
стите на ливадата до радоста на живе-  
њето“ (Каталог) изд. Скопје, Музеј  
на современата уметност, 1986  
АБАЦИЕВА-ДИМИТРОВА, Соња  
НАГЛАСЕНА ТВОРЕЧКА ЉУБОВ  
Комунист, Скопје, 28. II 1986  
ТЕОДОСИЕВСКИ, Златко  
„ОД ЧУДОТВОРНОСТИТЕ НА ЛИ-  
ВАДАТА ДО РАДОСТА НА ЖИВЕ-  
ЊЕТО“  
Културен живот, Скопје, 1986, бр. 1—2,  
стр. 36, 37  
АБАЦИЕВА ДИМИТРОВА, Соња  
КОН АФИРМАЦИЈАТА НА ЛИКОВ-  
НИОТ ЕНТИТЕТ. За изложбата на  
шестмината македонски ликовни умет-  
ници во Загреб и Скопје  
Разгледи, Скопје, 1986, бр. 3, стр. 215  
—218

PETROVSKI, Zoran  
(ПРЕДГОВОР. Во) Umjetnost-kritika  
usred osamdesetih (каталог) izd. Sarajevo,  
Umjetnički paviljon-Collegium  
artisticum, 1986  
DESPOTOVIĆ, Jovan  
POLICENTRIČNE MUTACIJE — NO-  
VOSTI I PONAVLJANJA. Povodom  
izložbe Umetnost / kritika usred osam-  
desetih, Collegium artisticum, Sarajevo  
Moment, Beograd, 1986, br. 6/7. str  
30, 31

VASEV-DIMESKA, Viktorija  
(ПРЕДГОВОР. Во) Svetieva. Skulpture  
(каталог) izd. Ljubljana. Zveza kul-  
turnih organizacija Ljubljana-Bežigrad  
/ Bežigrajska galerija, 1986

PETROVSKI, Zoran

(ПРЕДГОВОР. Во) Junge Kunst aus  
Jugoslawien. Mlada jugoslavenska um-  
etnost (Каталог од изложбата во  
Graz, Wien, Klagenfurt, Salzburg) izd.  
Zagreb, Galerije grada Zagreba, 1986

DESPOTOVIĆ, Jovan

OD ČUDOTVORNOSTI LIVADE DO  
RADOSTI ŽIVLJENJA. Šest makedon-  
skih umetnika. Salon Muzeja savre-  
mene umetnosti, oktobar-novembar  
Moment, Beograd, 1987, br. 7, str. 57

1986

ВАСЕВ ДИМЕСКА, Викторија  
(ПРЕДГОВОР. Во) Анета Светиева  
Скулптури (Каталог од изложбата во  
Охрид), изд. Скопје, Музеј на совре-  
мената уметност, 1987

VASEV DIMESKA, Viktorija

ANETA SVETIEVA (Bo) I. Uluslararası  
Çağdaş Sanat Sergileri.  
International Istanbul Contemporary  
Art Exhibitions (каталог) izd. Istanbul,  
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı / Istanbul Foundation for Culture and  
Arts, 1987

DESPOTOVIĆ, Jovan

(ПРЕДГОВОР. Во) VII. Budapesti  
Nemzetközi Kisplasztikai Kiállítás. 7th  
International Small Sculpture Exhibition  
of Budapesti (Каталог) izd. Budape-  
st, Mücsarnok / Palace of Exhibitions,

1987

1988

KALAJIĆ, Dragoš

NEOARHAIČNE FIGURE ANETE  
SVETIEVE (Bo) Aneta Svetieva (ка-  
талог) izd. Varaždin, Galerija Sebas-  
tian, 1988

M. K.

NEOARHAIČNE SKULPTURE ANETE  
SVETIEVE. Galerija Sebastian  
Varaždinske vjesti, Varaždin, 23. VI

1988

DESPOTOVIĆ, Jovan

(ПРЕДГОВОР. Во) Aneta Svetieva. Iz-  
ložba skulptura (Каталог од излож-  
бата во Галерија Себастијан, Белград)  
izd. Dubrovnik, Atlas, Putnička agen-  
cija. JUR Sebastian, 1988

на насловна страна:  
сина капачка, 1987  
*plava kiračica*

издавач:  
музеј на современата уметност, скопје  
одговорен уредник:  
слободанка парлиќ баришиќ  
организација на изложбата, предговор,  
каталог, превод на српскохрватски:  
викторија васев димеска  
библиографија:  
лилјана неделковска димитровска  
фотографии:  
марин димески димес и благоја дрнков (кат. бр. 19, 20)  
превод на англиски (предговор): филип корженски  
ликовно обликување:  
стефан георгиевски  
печат:  
г. з. „гоце делчев“, скопје  
тираж: 500

*publisher:*  
*museum of contemporary art, skopje*  
*editor-in-chief:*  
*slobodanka parlić barišić*  
*organization of the exhibition, preface,*  
*catalogue data and translated in serbocroatian:*  
*viktorija vasev dimeska*  
*bibliography:*  
*liljana nedelkovska dimitrovska*  
*photographs:*  
*marin dimeski dimes and blagoja drnkov (catal. nr 19, 20)*  
*translated into english (preface): filip korženski*  
*lay out:*  
*stefan georgievski*  
*printed by: g. z. „goce delčev“, skopje*  
*500 copies*

